

20130240748

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

2013 . 12  
.07-843/1  
12 2013

Ѓорге Иванов, . .

Трајко Вељаноски, . .

ЗА К О Н  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1  
(„ ”  
44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005,  
35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12  
100/12), 11- (1) : „ “  
” “  
28 (3) ” “ : „  
“  
3  
29 :  
„(1)  
(2) ( :  
)  
(3)

(4) ,

(5) 31 .

(6) 30

(7) (6) , (5) ,

(8) (6) ,

„(5) 33 (4) 4 (5), : „

(5) (6).

„(10) 58- (9) 5 (10), : (1) , , , ,

„ 58- „ “ 6 : „

59 (6) 45 „ “ 7 : „

„(7) (6) (7), (8) (9), : (6) , ,

(8) (6)

(9) (7) (10) „(2)“ (7) „(6)“.

(8) (11). (12) „(3)“ „(11)“.

(9)

(10) (13).  
(11) (14) „4“ „(13)“.  
(12), (13), (14), (15), (16) (17) (15), (16), (17), (18), (19)

(20).  
(18) (21) „(9)“ „(12)“.  
(19) (22).  
(20) (23) „(10)“ „(21)“.

8  
67 :

„(1) , ,  
(2) .  
(3) 80%  
(4) , .  
(5) - ,  
(6) .  
(7) .  
(8) - - .  
(9) .  
(10) 10% ,  
(11) .  
(12) , ,  
(13) ). - ( :  
(14) .  
(15) (14) .  
(16) - .  
(17) (16) .

